



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: "Службен весник на НРМ" — Скопје. Огласи по тарифата.

СКОПЈЕ
Четврток, 3 април 1952
Број 9 Година VIII

Претплата за 1952 година изнесува 560 динари. Овој број чини 7 динари. Чековна сметка број 801.901702

27

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ УКАЗИТЕ НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ДОНЕСЕНИ ВО ВРЕМЕТО ОД II-ТО РЕДОВНО ДО III-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ

Врз основа на чл. 73, т. 4, 7 и 9 од Уставот на Народна Република Македонија, Народното собрание на НРМ на III-то редовно заседание (Второ свикување) од 18 март 1952 година ја донесе следната одлука:

Се потврдуваат указите на Президиумот на Народното собрание на НРМ донесени во времето од II-то редовно до III-то редовно заседание на Народното собрание на НРМ и тоа:

1. Указ за изменување Указот за реорганизација на Владата на Народна Република Македонија, У. бр. 38 од 28 ноември 1951 година;

2. Указ за установавање положојот заменик министер, У. бр. 43 од 28 ноември 1951 година;

3. Указ за разрешување претседателот на Окружниот суд во Скопје, У. бр. 44 од 28 ноември 1951 година;

4. Указ за именување заменик министер, У. бр. 45 од 28 ноември 1951 година;

5. Указ за привремено финансирање потребите на Народна Република Македонија за периодот јануари-март 1952 година, У. бр. 47 од 26 декември 1951 година;

6. Указ за измени во Владата на Народна Република Македонија, У. бр. 1 од 4 февруари 1952 година; и

7. Указ за разрешување и именување судии на окружните судови, У. бр. 3 од 13 март 1952 година.

Бр. 60 Скопје, 18 март 1952 година.

Народно собрание

на Народна Република Македонија

Секретар,

Претседател,

Мито Хаџи Василев, с. р. Димче Стојанов-Мире, с. р.

28

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ УРЕДБА ПО ПРАШАЊА ОД НАРОДНОТО СТОПАНСТВО И ОБНОВАТА НА ЗЕМЈАТА

Народното собрание на своето трето редовно заседание од 18 март 1952 година ја донесе следната

ОДЛУКА

Се потврдува Уредбата за оснивање Студентски потпорен фонд бр. 248 од 3 март 1952 година ("Службен весник на НРМ" бр. 6/52), донесена на основа

член 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата.

Скопје, 18 март 1952 година.

Народно собрание

на Народна Република Македонија

Секретар,

Претседател,

Мито Хаџи Василев, с. р. Димче Стојанов-Мире, с. р.

29

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБИРАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВРХОВНИОТ СУД НА НРМ

Врз основа на чл. 113, ст. 1 од Уставот на Народна Република Македонија а во врска со чл. 28, ст. 4 од Законот за устројството на народните судови, Народното собрание на НРМ на III-то редовно заседание ја донесе следната одлука:

1. Се разрешува претседателот на Врховниот суд на НРМ Мојсов Лазо, по молба.

2. Се избира за претседател на Врховниот суд на НРМ Грунче Асен, универзитетски преподавател.

3. Оваа Одлука влегува во сила веднаш.

Бр. 61 Скопје, 18 март 1952 година.

Народно собрание

на Народна Република Македонија

Секретар,

Претседател,

Мито Хаџи Василев, с. р. Димче Стојанов-Мире, с. р.

30

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБИРАЊЕ СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ

Врз основа на чл. 72 од Уставот на Народна Република Македонија, Народното собрание на НРМ на III-то редовно заседание ја донесе следната одлука:

1. Се разрешува секретарот на Президиумот на Народното собрание на НРМ Димитриевски Мито, по молба.

2. Се избира за секретар на Президиумот на Народното собрание на НРМ Мојсов Лазо, народен пратеник и досегашен претседател на Врховниот суд на НРМ.

3. Оваа Одлука влегува во сила веднаш.

Бр. 62 Скопје, 18 март 1952 година.

Народно собрание

на Народна Република Македонија

Секретар,

Претседател,

Мито Хаџи Василев, с. р. Димче Стојанов-Мире, с. р.

31

На основа член 73, точ. 4 од Уставот на НРМ, по предлог од Претседателот на Владата, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СТОПАНСКИОТ СОВЕТ НА ВЛАДАТА

1) За член на Стопанскиот совет на Владата се именува Христов Страшо, народен пратеник на Народното собрание на Народна Република Македонија.

2) Овој Указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 4

20 март 1952 година

Скопје.

Президиум на Народното собрание
на Народна Република Македонија

Секретар,

Лазо Мојсов, с. р.

Претседател,

Стр. Гигов, с. р.

Огласен дел

СЛУЖБЕНИ ОГЛАСИ

Министерството на внатрешни работи на Народна Република Македонија, со решение IV бр. 32599 од 15-XII-1951 год. ја одобрило промената на роденото име на малолетниот Јусуфовиќ Кемал, роден на ден 18-XII-1950 година во град Скопје, од мајка Јусуфова Шефика, во смисла роденото име на детето во иднина да му гласи Марјан.

Согласно чл. 21, став 2 од Законот за лични имиња оваа промена важи од денот на објавувањето во "Службен весник на НРМ". I—2—30

Министерството на внатрешни работи на Народна Република Македонија, со решение IV бр. 897 од 30-I-1952 год. ја одобрило промената на роденото име на малолетното дете Прошев Златан, родено на ден 2-II-1947 год. во град Скопје, од мајка Несторова Ружа, усвоено од Прошев Тодор и супругата му Велесина, обата од град Струмица, во смисла роденото име на детето во иднина да му гласи Костадин.

Согласно чл. 21, став 2 од Законот за лични имиња оваа промена важи од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на НРМ". I—3—39

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКОЛИСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

По молбата на Невенка Бркановиќ, од Белград, ул. "1 мај" бр. 29, покрената е постапка за прогласување за умрен нестанилиот Душан М. Бркановиќ, свештеник од село Пирата, Гевгелиска околина, за кого се претпоставува дека загинал при потопувањето на бродот "Хелена Канавориота" на ден 27 мај 1941 год.

Се поканува нестанилиот Душан како и секој кој знае нешто за именованиот да јави на овој суд во рок од 1 месец по објавувањето на огласот во "Службен весник на НРМ". Во противно, судот ќе донесе одлука по молбата и нестанилиот ќе се прогласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Гевгелија Р. бр. 60/52

I—3—40

ОКОЛИСКИ СУД ВО БЕРОВО

Крстина Василова Станкова, по маж Глигорова Дракалска, од село Милетково, околина Гевгелиска, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот, против Глигор Гаврилов Дракалски, родом од Берово, а сега во неизвесност.

Се поканува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" да се јави лично по судот или да ја соопшти својата адреса. Во противен случај за старател ќе му се назначи Димитар Чучевски, пом. правен референт во Околинскиот одор во Берово и делото ќе се реши во отсуство на тужениот.

Од Околинскиот суд во Берово Г. бр. 29/52 I—3—41

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ

ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ

Министерството за финансии на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Со решение на Главната дирекција за јавен авто-сообраќај бр. 2 од 1-I-1952 година, Димитровски Александар е назначен за директор на Трговското претпријатие за улог и промет со автоматеријали и моторни возила "Авто-Македонија" со седиште во Скопје и на должност стапил на 11-I-1952 год., од кој ден има право да ја потпишува фирмата во границите на овластувањето.

Со решение на Главната дирекција за јавен авто-сообраќај бр. 1 од 1-I-1952 год. разрешен е од должност досегашниот директор Велко Трајковски и од 11-I-1952 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 466/52 год. од Министерството за финансии на НРМ II—5—78

Со решение на Главната управа за шумарство бр. 4 од 12-II-1952 год. Божидар Крстовски е назначен за директор на Шумското стопанство "Беласица" со седиште во Струмица и на должност стапил на 1-III-1952 год., од кој ден има право да ја потпишува фирмата во границите на овластувањето.

Со решение на Главната управа за шумарство бр. 3 сл. 2-II-1952 год. разрешен е од должност досегашниот директор Славо Цекон и од 1-III-1952 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 1443/52 од Министерството за финансии на НРМ II—5—79

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор на град Куманово бр. 8 од 5-I-1952 год. Тихомир Таневски е назначен за директор на Градското конфекционно претпријатие "Киро Фетак" со седиште во Куманово и истиот има право претпријатието да го потпишува, задолжува и раздолжува.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот директор Александар Илиевски, од кој ден му престанува правото да го потпишува претпријатието.

Бр. 680/52 од Повесен за финансии на ГНО — Куманово II—5—81

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор на град Куманово бр. 597 од 21-II-1952 год. Владо Стојановски е назначен за директор на Градското народно претпријатие "Гранал" со седиште во град Куманово и истиот има право претпријатието да го потпишува, задолжува и раздолжува, а во негово отсуство

претпријатието ќе го потпишуваат Ненад Поповски и Среќко Димовски, службеници на истото претпријатие.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот директор Трајан Денковски, од кој ден му престанува правото да го потпишува претпријатието.

Бр. 519/52 год. од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, II—5—83

ЗАДРУЖЕН РЕГИСТЕР

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија на страна 9, ред. бр. 3, уписана е Селанската работна задруга "Караорман" во село Грашиште, Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранieto од 21-IV-1949 год. и истата е од II — тип. Предмет на работата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Алексо С. Радески, и членовите Јолески Н. Јоле и Алексо А. Радески.

Бр. 691/52 од Поверен, за финансии на ОНО — Демир Хисар III—1—8

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија на страна 1, ред. бр. 3, уписана е Селанската работна задруга "Лазар Колишевски" во село Белче, Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранieto од 24-X-1948 год. и истата е од III тип. Предмет на работата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Миле Т. Ристески, и членовите Трајан Ј. Василевски и Коле Дрангоски.

Бр. 770/52 од Поверен, за финансии на ОНО — Демир Хисар III—1—9

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија на страна 24, ред. бр. 4, уписана е Селанската работна задруга "Стојан Темелкоски" во село Мургашево, Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранieto од 14-IV-1949 год. и истата е од III — тип. Предмет на работата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Милан Д. Јошевски, и членовите Ангелески К. Миле и Неделковска Т. Ратка.

Бр. 683/52 год. од Поверен, за финансии на ОНО — Демир Хисар III—1—10

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија на страна 24, ред. бр. 3, уписана е Селанската работна задруга "Јордан Трајковски" во село Ново Село, Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранieto од 20-I-1947 год. и истата е од III — тип. Предмет на работата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Трајче М. Настески, и членовите Мито Г. Смилески и Симо Н. Ицкоски.

Бр. 749/52 од Поверен, за финансии на ОНО — Демир Хисар III—1—11

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО Струмица бр. 1381/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани

и работилници на страна 1, ред. бр. 13, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација, Георги Туфекчиев со седиште во Струмица.

Предмет на работата на дуќанот е: фурнирски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги Туфекчиев.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Струмица, бр. 1381 од 29-1952 год. II—30—564

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Струмица бр. 1385/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, ред. бр. 12, занаетчискиот дуќан под фирма: Машино-плетачка, Ката Ковачева со седиште во Струмица.

Предмет на работата на дуќанот е: плетачки услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ката Ковачева.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Струмица, бр. 1385 од 29-II-1952 год. II—30—563

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Струмица бр. 15103/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, ред. бр. 7, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Фердинанд Оцаков со седиште во Струмица.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фердинанд Оцаков.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Струмица, бр. 15103 од 20-II-1952 год. II—30—562

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Струмица бр. 133/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, ред. бр. 9, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар, Доне Донов со седиште во Струмица.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Струмица, бр. 133 од 20-II-1952 год. II—30—561

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Струмица бр. 182/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, ред. бр. 6, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат, Никола Аритов со седиште во Струмица.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Аритов.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Струмица, бр. 182 од 5-II-1952 год. II—25—469

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Струмица бр. 271/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, ред. бр. 4, занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчар, Киро Георгиев К'рков со седиште во Струмица.

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Георгиев К'рков.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Струмица, бр. 271 од 4-II-1952 год. II—20—378

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Струмица бр. 275/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, ред. бр. 5, занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчар, Васил Р. Коцев со седиште во Струмица.

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Р. Коцев.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Струмица, бр. 275 од 26-II-1952 год. II—303

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Струмица бр. 276/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 3, занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчар, Петар Илија Стојанов со седиште во Струмица.

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Илија Стојанов.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Струмица, бр. 276 од 4-II-1952 год. II—20-377

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Струмица бр. 1287/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 10, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Илија Маказлиев со седиште во Струмица.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Маказлиев.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Струмица, бр. 1287 од 22-II-1952 год. II—20-565

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2279/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 602, рег. бр. 602, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Елез Б. Хасановски со седиште во Скопје, ул. "200" бр. 27.

Предмет на работата на дуќанот е: крпење на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Елез Б. Хасановски.

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на III-реон Скопје, бр. 1391 од 4-II-1952 год. II—29-549

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2309/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 612, рег. бр. 612, занаетчискиот дуќан под фирма: Папуџија, Зибер Јонуз Емин со седиште во Скопје, ул. "111" бр. 27.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на папучи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зибер Јонуз Емин.

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на III-реон Скопје, бр. 2040 од 23-II-1952 год. II—29-540

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2449/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 614, рег. бр. 614, занаетчискиот дуќан под фирма: Кујунџија-златар, Михаил Клисаров со седиште во Скопје, ул. "111" бр. 62.

Предмет на работата на дуќанот е: златарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михаил Клисаров.

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на III-реон Скопје, бр. 2233 од 29-II-1952 год. II—29-541

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 203/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 137, рег. бр. 137, занаетчискиот

дуќан под фирма: Табак, Един И. Салиев со седиште во Скопје, ул. "520" бр. 27.

Предмет на работата на дуќанот е: обработување на кожи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Един И. Салиев.

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на IV-реон Скопје, бр. 2749 од 29-II-1952 год. II—29-542

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2406/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 127, рег. бр. 127, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Трајан В. Вељанов, ул. "183" бр. 5 — Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајан В. Вељанов.

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на IV-реон Скопје, бр. 19835 од 17-XII-1951 год. II—183-3562

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2399/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 607, рег. бр. 607, занаетчискиот дуќан под фирма: Метлар, Селим Ејуп К'азим со седиште во Скопје, ул. "124" бр. 10.

Предмет на работата на дуќанот е: изработување на метли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Селим Ејуп К'азим.

Од Поверен за финансии на Народниот одбор на III-реон Скопје, бр. 1649 од 13-II-1952 год. II—24-450

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2224/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 608, рег. бр. 608, занаетчискиот дуќан под фирма: Јорџандија, Абдул Селам Идриз со седиште во Скопје, ул. "694" бр. 9.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на јоргани и душеци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдул Селам Идриз.

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на III-реон Скопје, бр. 1793 од 16-II-1952 год. II—24-451

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 25/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 139, рег. бр. 9, занаетчискиот дуќан под фирма: Работилница за изработка на музички инструменти, Мехмед Беслимов Мехмедов со седиште во Скопје, ул. "Ленински Комсомол" бр. 65.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на дрвени музички инструменти.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мехмед Беслимов Мехмедов.

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на I-реон Скопје, бр. 2970 од 26-II-1952 год. II—24-464

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2412/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 603, рег. бр. 603, занаетчискиот дуќан под фирма: Велосипеда работилница, Јордан Г. Чакарјанов со седиште во Скопје, ул. "87" бр. 2.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на велосипеди.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Г. Чакарјанов.

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на II-реон Скопје, бр. 1366 од 4-II-1952 год. II—21-396

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2420/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 135, рег. бр. 135, занаетчискиот дуќан под фирма: Бојаџија, Јусуф Мурсељ Таир со седиште во Скопје, ул. "135" бр. 29.

Предмет на работата на дуќанот е: бојаџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусуф Мурсељ Таир.

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на IV-реон Скопје, бр. 2308 од 20-II-1952 год. II—22—427

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2445/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 134, рег. бр. 134, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Халим М. Шериф со седиште во Скопје, ул. "135" бр. 25.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Халим М. Шериф.

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на IV-реон Скопје, бр. 2309 од 20-II-1952 год. II—22—228

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 6140/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 59, рег. бр. 59, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Никола Панов Тодоровски со седиште во Скопје, ул. "11 октомври" бр. 2.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Панов Тодоровски.

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на I-реон Скопје, бр. 6120 од 14-IV-1951 год. II—22—423

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 189/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 136, рег. бр. 136, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Нијазин С. Исмаил со седиште во Скопје, ул. "163" бр. 115.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нијазин С. Исмаил.

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на IV-реон Скопје, бр. 2653 од 27-II-1952 год. II—24—465

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2415/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 613, рег. бр. 613, занаетчискиот дуќан под фирма: Сарач, Идриз Синановиќ со седиште во Скопје, ул. "101" бр. 30.

Предмет на работата на дуќанот е: сарачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Идриз Синановиќ.

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на III-реон Скопје, бр. 2086 од 25-II-1952 год. I—24—463

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 1981/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 139, рег. бр. 9, занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф, Јусуф А. Исмаилов со седиште во Скопје, ул. "Гуѓуро Стругар" 19.

Предмет на работата на дуќанот е: фотографски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусуф А. Исмаилов.

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на I-реон Скопје, бр. 3373 од 6-III-1952 год. II—29—543

Врз основа дозволата од ОНО — Дебар бр. 10280/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 127, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, Мурат Исламов Мурати со седиште во село Присојница.

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мурат Исламов Мурати

Од Поверен, за финансии на ОНО — Дебар, бр. 657 од 2-II-1952 год. II—19—358

Врз основа дозволата од ОНО — Дебар бр. 773/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 130, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар, Муча Казима Фаџил со седиште во Дебар.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муча Казима Фаџил.

Од Поверен, за финансии на ОНО — Дебар, бр. 843 од 9-II-1952 год. II—21—400

Врз основа дозволата од ОНО — Дебар бр. 541/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 129, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Шеху Амза Шабан со седиште во Дебар.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шеху Амза Шабан.

Од Поверен, за финансии на ОНО — Дебар, бр. 659 од 2-II-1952 год. II—22—424

Врз основа дозволата од ОНО — Гевгелија бр. 1264/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 81, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Илија Д. Беќаров со седиште во Гевгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Д. Беќаров.

Од Поверен, за финансии на ОНО — Гевгелија, бр. 2375 од 24-I-1952 г. II—20—379

Врз основа дозволата од ОНО — Гевгелија бр. 14704/50 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 120, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Елена Н. Олумчева со седиште во Гевгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Елена Н. Олумчева.

Од Поверен, за финансии на ОНО — Гевгелија, бр. 14704 од 5-II-1952 г. II—20—385

Врз основа дозволата од ОНО — Гевгелија бр. 3573/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 121, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач — поткивач, Никола Д. Чугунџалиев со седиште во Гевгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачко-поткивачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Д. Чугунџалиев.

Од Поверен, за финансии на ОНО — Гевгелија, бр. 3573 од 14-II-52 II—24—452

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ОНО — Гостивар бр. 45/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 43, рег. бр. 264, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Осман Османов Таир со седиште во село Падалиште.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Осман Османов Таир.

Од Поверен, за финансии на ОНО — Гостивар, бр. 11076 од 18-I-1952 г. II—23—430

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Тетово бр. 293/45 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 195, рег. бр. 195, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Ангелковски Марков Милан со седиште во Тетово, ул. Иво Рибар Лола“ бр. 249

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангелковски Марков Милан.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Тетово, бр. 2159/52. II—24—460

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Тетово бр. 296/45 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 197, рег. бр. 197, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Кочовски Момиров Јастро со седиште во Тетово, ул. „Т. Мердан“ бр. 59.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кочовски Момиров Јастро.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Тетово, бр. 7318 од 17-I-1952 год. II—24—459

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Тетово бр. 19646/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 198, рег. бр. 198, занаетчискиот дуќан под фирма: Табак, Реџепи Мамутов Абдулвант со седиште во Тетово, ул. „29 ноември“ бр. 12

Предмет на работата на дуќанот е: обработување на кожи. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Реџепи Мамутов Абдулвант.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Тетово, бр. 691 од 17-I-1952 год. II—24—457

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Тетово бр. 515/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 200, рег. бр. 200, занаетчискиот дуќан под фирма: Јажар, Крстоски Трлев Кирко со седиште во Тетово, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 83.

Предмет на работата на дуќанот е: јагарски изработки. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крстоски Трлев Кирко.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Тетово бр. 1351 од 30-I-1952 год. II—24—456

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ОНО — Гостивар бр. 42, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 43, рег. бр. 267, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Абдули Кемал со седиште во село Вруток.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдули Кемал.

Од Поверен, за финансии на ОНО — Гостивар, бр. 10794 од 14-I-52 II—23—429

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ОНО — Гостивар бр. 6/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 44, рег. бр. 284, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткарница, Сулемани Рамадана Адил со седиште во село Градец.

Предмет на работата на дуќанот е: правење на слатки. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сулемани Рамадана Адил.

Од Поверен, за финансии на ОНО — Гостивар, бр. 8255 од 4-II-52 г. II—20—376

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ОНО — Гостивар бр. 47/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на

страна 44, рег. бр. 276, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар, Чако Шасиваров Фејзо со седиште во Гостивар.

Предмет на работата на дуќанот е: правење на опинци. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Чако Шасиваров Фејзо.

Од Поверен, за финансии на ОНО — Гостивар, бр. 7333 од 23-I-52 II—20—380

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ОНО — Гостивар бр. 48/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 44, рег. бр. 277, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар, Спахију Рахманов Невзат со седиште во Гостивар.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на слатки. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спахију Рахманов Невзат.

Од Поверен, за финансии на ОНО — Гостивар, бр. 11122 од 23-I-52 II—20—381

Врз основа дозволата од ОНО — Дебар бр. 8894/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 128, занаетчискиот дуќан под фирма: Јажар, Блаже Миланов Дичевски со седиште во село Јанче.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на јажиња. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блаже Миланов Дичевски.

Од Поверен, за финансии на ОНО — Дебар, бр. 658 од 2-II-1952 год. II—19—357

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните изгубени документи:

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 34127, серија бр. 0032042, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Фиданка Михајло Алексиќ, ул. „Индустриска“ бр. 29 — Скопје (794)

Лична карта рег. бр. 10265, серија бр. 42976, издадена од ПВР на ОНО — Струга на Оломан Исмаилоски, од село Франгово — Струга (642)

Лична карта рег. бр. 5467, серија бр. 38179 издадена од ПВР на ОНО Струга на Ристо Дулески, од село Лажани — Струга. (686)

Лична карта рег. бр. 2042, серија бр. 34753, издадена од ПВР на ОНО — Струга на Идриз Алиески, од село Пум — Струга. (746)

Лична карта рег. бр. 1055, серија „Р“ 0261591, издадена од ПВР на ОНО — Демир Хисар на Душан М. Марковски, од село Вардино — Демир Хисар (660)

Лична карта рег. бр. 1043, серија „Р“ 0261914, издадена од ПВР на ОНО — Демир Хисар на Миладин Т. Ѓорѓиевски, од село Боишта — Демир Хисар (747)

Лична карта рег. бр. 3677, серија бр. 0264342, издадена од ПВР на ОНО — Демир Хисар на Димко Стојанов Ристески од село Кутретино — Демир Хисар (761)

Лична карта рег. бр. 4414, серија бр. 433029 издадена од ПВР на ОНО — Гевгелија на Благој Ѓорѓиев Атанасов, од село Миравци — Гевгелија (737)

Лична карта рег. бр. 6054, серија бр. 0070764, издадена од ПВР на ОНО — Гевгелија на Ангел Стојанов Дуев, од село Гавато — Гевгелија. (744)

Лична карта рег. бр. 3538, серија бр. 0783204, издадена од ПВР на ОНО — Г. Петров на Шукри Алиќ Каилов, од село Блаце — Г. Петров (695)

Лична карта рег. бр. 5652, серија бр. 0615512, издадена од ПВР на ОНО Г. Петров на Џезаир Ештреф Абдулахи, од село Радуша — Г. Петров. (725)

Лична карта рег. бр. 2653, серија бр. 0784355, издадена од ПВР на ОНО Г. Петров на Кадри Авзи Камил, од село Грчец — Г. Петров. (726)

Лична карта рег. бр. 9, серија 075109, издадена од ПВР на ОНО Титов Велес на Ристо Костов Аџијов, од село Преволец — Титов Велес. (557)

Лична карта рег. бр. 3619 издадена од ПВР на ОНО Титов Велес на Мусо Адемов Мусовски, од село Согле — Титов Велес. (639)

Лична карта рег. бр. 576, серија „Р“ 0341086, издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Слоботка Ристова Бошкова, од село Градско — Титов Велес, (646)

Лична карта рег. бр. 8288, серија „Р“ 0348798, издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Керим Раманов Оџоски, од село Г. Врановци — Титов Велес (717)

Лична карта рег. бр. 13081, серија „Р“ 0193592, издадена од ПВР на ОНО—Прилеп на Раде Томчески, од село Слепче — Прилеп. (734)

Лична карта рег. бр. 10917, издадена од ПВР на ОНО—Прилеп на Марко Јаковлески, од село Новоселани—Прилеп (957)

Лична карта рег. бр. 5315, серија 0126102, издадена од ПВР на ОНО Делчево на Емруш Мемедов Ипчовски, од село Габрово—Делчево. (663)

Лична карта рег. бр. 556, серија бр. 0120878, издадена од ПВР на ОНО—Делчево на Методи Димитров Ситиовски, од село Разловци—Делчево. (681)

Лична карта рег. бр. 4436, серија бр. 0030063, издадена од ПВР на ОНО—Ресен на Илија Никола Ивановски, од село Царевдвор—Ресен (655)

Лична карта рег. бр. 5370, серија бр. 0031016, издадена од ПВР на ОНО — Ресен на Владе Стево Струмениковски, од село Д. Дупени — Ресен. (690)

Лична карта рег. бр. 210, серија „Р“ 412720, издадена од ПВР на ОНО Радовиш на Мемед Мечов Демиров од село Конче — Радовиш. (643)

Лична карта рег., бр. 1770, серија „Р“ 0378280, издадена од ПВР на ОНО Кочани на Крсто Стојан Соколов. ул. „Јане Сандански“ бр. 37 — Кочани. (648)

Лична карта рег. бр. 3049, серија бр. 0400959, издадена од ПВР на ОНО — Св. Николе на Вангел Косто Вангелов, од село Мечкуевци — Св. Николе. (649)

Лична карта рег. бр. 4565, серија бр. 0263588, издадена од ПВР на ОНО — Демир Хисар на Пандора Петрова Илиоска, ул. „Цветан Димов“ бр. 19 — Демир Хисар. (729)

Лична карта рег. бр. 3058, серија бр. 0727697, издадена од ПВР на ОНО — Брод на Трајче Милована Милески, од село Лупиште — Брод. (670)

Лична карта рег. бр. 652, серија бр. 0245163, издадена од ПВР на ОНО — Крушево на Олга Нашку Нане, ул. „Илинденска“ бр. 11 — Крушево. (762)

Лична карта рег. бр. 6344, серија бр. 546914, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Стојан М. Петрушевски од село Страцин — Куманово (667)

Лична карта рег. бр. 10383, серија бр. 0550811, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Димко С. Јовановски од село Страцин — Куманово (668)

Лична карта рег. бр. 4807, серија бр. 0545134, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Трајан Ѓорѓи Јовановиќ, од село Матејче — Куманово (669)

Лична карта рег. бр. 6435, серија бр. 0527429 издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Бранко С. Тодоровски, ул. „Х. Каргуш“ бр. 32 — Куманово (688)

Лична карта рег. бр. 7210, серија бр. 0554055, издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Александар Ѓорѓев Стошевски, ул. „Трст“ бр. 69 — Куманово (745)

Лична карта рег. бр. 3349, серија „Р“ 0228959, издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Ристо Цветков Николовски од село Мешеишта — Охрид (653)

Лична карта рег. бр. 709, серија бр. 0021519, издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Илија Јованов Трајковски, од село Лубаниште — Охрид (674)

Лична карта рег. бр. 4927, серија бр. 0210967, издадена од ПВР на ГНО — Охрид на Трајан Владев Чипановски, ул. „Стиф Наумов“ бр. 9 — Охрид (675)

Лична карта рег. бр. 185, серија „Р“ 0210370, издадена од ПВР на ГНО — Охрид на Јевто Димитрие Грдановиќ, ул. „Генерал Темпо“ бр. 20 — Охрид (677)

Лична карта рег. бр. 5387, серија „Р“ 0214984, издадена од ПВР на ГНО — Охрид на Зија Салије Рашид, ул. „Шар Планина“ бр. 39 — Охрид (678)

Лична карта рег. бр. 2022, серија „Р“ 0215630, издадена од ПВР на ГНО — Охрид на Јован Спиров Симаковски, ул. „Рузвелт“ бр. 115 — Охрид (679)

Лична карта рег. бр. 1833, серија „Р“ 0225943, издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Петре Илов Стојковски, од село Белчиште — Охрид (680)

Лична карта рег. бр. 3517, серија „Р“ 0229127, издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Устијан Новев Војноски, село Сл. Чифлик — Охрид (743)

Лична карта рег. бр. 73259, серија бр. 0015830, издадена од ПВР на ГНО — Штип на Мустафа Далип Куртишов, ул. „Московска“ бр. 7 — Штип (64)

Лична карта рег. бр. 128, серија бр. 078491 издадена од ПВР на ОНО — Штип на Мице Ѓорѓи Калешев, од село Црвена Свезда — Штип (568)

Лична карта рег. бр. 9758, серија бр. 0186068 издадена од ПВР на ГНО — Штип на Цвета Тодор Јанева, ул. „Ванчо Прке“ бр. 20 — Штип (684)

Лична карта рег. бр. 3533, серија бр. 0308342 издадена од ПВР на ОНО — Штип на Крсто Митев Петров, од село Кучичино — Штип (727)

Лична карта рег. бр. 2944, серија 0306938 издадена од ПВР на ОНО — Штип на Станко Крум Радев, од село Лезово — Штип (738)

Лична карта рег. бр. 1702, серија бр. 0306118 издадена од ПВР на ОНО — Штип на Наум Коцев Динов, од село Припечани — Штип (739)

Лична карта рег. бр. 778, серија бр. 0781200, издадена од ПВР на ГНО — Тетово на Душан Васил Јовановски, ул. „Белоирска“ бр. 14 — Тетово (641)

Лична карта рег. бр. 8688, серија бр. 0669283, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Гого Никол Михајловски, од село Туденце — Тетово (647)

Лична карта рег. бр. 5410, серија бр. 0787124, издадена од ПВР на ГНО — Тетово на Исљам Јаја Рустем, ул. „Ново Село“ бр. 106 — Тетово (665)

Лична карта рег. бр. 16702, серија бр. 0677321 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Скендер Ајредин Бислими, од село Бозовце — Тетово (687)

Лична карта рег. бр. 12006, серија бр. 0672794, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Атанас Андре Наумовски, од село Ратаје — Тетово (718)

Лична карта рег. бр. 12271, серија бр. 0671714, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Софре Трпел Гавровски, од село Сиричино — Тетово (720)

Лична карта рег. бр. 16758, серија „Р“ бр. 0678363, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Реџеп Бафтијаров Ферати, од село Ново Село — Тетово (723)

Лична карта рег. бр. 11056, серија „Р“ 0669603 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Куфли Мурат Зекири, од село Стримница — Тетово (736)

Лична карта рег. бр. 13781, серија „Р“ 0016599 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Ашим Зуралов Бектеши, од село Јеловјане — Тетово (758)

Легитимација за повластено патување од 50% бр. 36681, издадена од Дирек. за желез. сообраќај—Скопје на Наталија В. Фишер, ул. „375“ бр. 37 — Скопје (637)

Лична карта рег. бр. 8571, серија бр. 0585081 издадена од ПВР на ОНО Скопје на Илија Цветков Милошевски од село Љубанци — Скопје (644)

Лична карта рег. бр. 75246, серија „Р“ 0053998 издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Хедија Рагип Нуманин Агахоџиќ, ул. „135“ бр. 79 — Скопје (654)

Лична карта рег. бр. 5150, серија бр. 0588186 издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Азем Зенделов Максutowски, с. Рамни Габер — Скопје (702)

Лична карта рег. бр. 4263, серија бр. 0580532, издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Рамадан Садријов Нешировски, од село Идризово — Скопје (704)

Лична карта рег. бр. 79408, серија бр. 0052116, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Трајче Јордан Лазовски, ул. „19“ бр. 42 — Скопје (705)

Лична карта рег. бр. 20385, серија бр. 006416, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Димитар Змејко Даниловски, ул. „286“ бр. 19 — Скопје (706)

Лична карта рег. бр. 86680, серија „Р“ 0062744, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Дурак Али Сакип, ул. „141“ бр. 163 — Скопје (707)

Лична карта рег. бр. 59450, серија „Р“ 0047483 издадена од ПВР на ГНО Скопје на Трајанска Миле (Ристик) Стошиќ, ул. „7 јули“ бр. 84 — Скопје (708)

Лична карта рег. бр. 2931, серија бр. 089424, издадена од ПВР на ГНО Скопје на Наста Петре (Јунтева) Каркачева, „Острово“ — Скопје (709)

Лична карта рег. бр. 29418, серија бр. 0026355, издадена од ПВР на ГНО Скопје на Румена Бељупова Челебиева, ул. „100“ бр. 26 — Скопје (710)

Лична карта рег. бр. 33086, серија бр. 0029533, издадена од ПВР на ГНО Скопје на Вера Илија Конева, ул. „229 б“ бр. 7 — Скопје (711)

Лична карта рег. бр. 39599, серија бр. 0049790, издадена од ПВР на ГНО Скопје на Невена А. Макревска, ул. „462“ бр. 15 — Скопје (712)

Лична карта рег. бр. 28744, серија бр. 0022509, издадена од ПВР на ГНО Скопје на Ристо Крсто Макревски ул. „462“ бр. 15 — Скопје (713)

Лична карта рег. бр. 34551, серија бр. 0027168, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Ружа Атанас Петрова ул. „Кирил и Методи бр. 13 — Скопје (714)

Лична карта рег. бр. 53207 серија „Р“ 0037668, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Видак Илија Петровиќ — Скопје (715)

Лична карта рег. бр. 9968, серија бр. 0585978, издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Илија Тодев Јаневски, од село Драчево — Скопје (740)

Лична карта рег. бр. 10659, серија бр. 0586669, издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Трајан Павлев Филиповски, од село Г. Коњаре — Скопје (749)

Лична карта рег. бр. 1891, серија бр. 088264, издадена од ГНО — Скопје на Ѓорѓи Запро Андреев, од село Маџари — Скопје (750)

Лична карта рег. бр. 1354, серија бр. 087267, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Кузе Глигор Ѓуѓи Ивановски, ул. „327“ бр. 49 — Скопје (751)

Лична карта рег. бр. 36379, серија бр. 0026809 издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Милица Атанас Ицкова, ул. „464“ бр. 58 — Скопје (766)

Лична карта рег. бр. 27443, серија бр. 0031851 издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Ангеле Петков Гиевски, ул. „64“ бр. 3 — Скопје (656)

Лична карта рег. бр. 26029, серија бр. 21000 издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Добри Коце Зекманов, ул. „30“ бр. 35 — Скопје (2896)

Лична карта рег. бр. 2191, серија бр. 088542 издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Менка Каранфит Кљашовска, с. Маџари (763)

Лична карта рег. бр. 1548, серија бр. 088190 издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Софика Михајл Иванова, Авто-команда VIII/II — Скопје (764)

Лична карта рег. бр. 20455, серија бр. 0064390 издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Петар Ј. Франа, ул. „7“ бр. 15 — Скопје (765)

Лична карта рег. бр. 0526, серија бр. 0113546 издадена од ПВР на ОНО — Битола на Тодор Ташков Матевски од село Моловиште — Битола (666)

Лична карта рег. бр. 5969, серија бр. 0004489, издадена од ПВР на ОНО — Битола на Васил Атанас Петровски, од село Породин — Битола (670)

Лична карта рег. бр. 9890, серија бр. 0011788, издадена од ПВР на ОНО — Битола на Алексо В. Стефановски, од село Добромири — Битола (671)

Лична карта рег. бр. 2927, серија бр. 0114574, издадена од ПВР на ОНО — Битола на Миле Најдо Галевски, од село Оризари — Битола (672)

Лична карта рег. бр. 5702, издадена од ПВР на ОНО — Битола на Бесим Мурат Босовски, од село Острец — Битола (673)

Лична карта рег. бр. 18, серија бр. 0000718, издадена од ПВР на ОНО — Битола на Петре Трајчев Ѓрдоновски, од село Драгош — Битола (682)

Лична карта рег. бр. 2655, серија бр. 0075477, издадена од ПВР на ГНО — Битола на Селман Таир Пашов, ул. „Милован Ѓилас“ бр. 119 — Битола (748)

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
27	Одлука за потврдување указите на Президиумот на Народното собрание на НРМ донесени го времето од II-то редовно до III-то редовно заседание на Народното собрание на НРМ — 69
28	Одлука за потврдување уредба по прашања од народното стопанство и обновата на земјата — 69
29	Одлука за разрешување и избирање претседател на Врховниот суд на НРМ — 69
30	Одлука за разрешување и избирање секретар на Президиумот на Народното собрание на НРМ — 69
31	Указ за именување член на Стопанскиот совет на Владата — 70